


01.08.2012

WABCO објавил TEBS D REMAN

После 13 успешни години на првата генерација Trailer EBS (TEBS D) WABCO престанува да произведува соодветни модулатори бидејќи компонентите од старата технологија повеќе нема да бидат достапни по **1. јули 2012**.

Функционирање на системот е потполно задржана со заменскиот TEBS E уште од 2007. Меѓутоа, поради разликата во кабелите и приклучоците TEBS D е уште потребен поради пост-продажните замени.



Како би им удоволили на нашите купувачи и осигурани расположивост со резервни делови WABCO ќе почне да испорачува REMAN верзија TEBS D модулатор од **1. август 2012** па понатаму.

Посебна етикета за нова палета на производи

За да се обезбеди одржливо производство, и покрај отсуството на компоненти, од клучен значај ќе биде да се воспостави ефикасен систем за враќање на јадрото.

Треба да знаете дека WABCO Reman производите се разликуваат по зелената типска имена плочка. Задниот знак од шифрата на делот е буквата 'R'.

На пример: 480 102 014 R

Единката е пакирана во WABCOва кутија означена со зелена лепенка.

Како резултат на креацијата на овие делови, црвените TEBS D етикети веќе не ќе бидат на располагање.

Во складот со WABCOвите вредности

Со објавата на поново произведените електронски производи WABCO континуирано го намалува загадувањето на околината. Со купување на нашите **Green Label Reman** производи со зелена етикета, кои се слични со новите WABCO производи по функционалноста и по карактеристиките му помагате на WABCO во неговото настојување да постигне поголема одржливост.

Сигурност е еден од клучните вредности за WABCO, па према тоа TEBS D REMAN дава ист **квалитет** со висок ниво на перформанси како и ново произведените единици. Оваа може да се постигне само со проведување на истите опширни тестови на квалитет при произведувањето на новиот OE производ (нпр. тестови во разни климатски услови, тестови со контактен отпор, итд.). Од таа причина се одобрува гарантниот рок од **24 месеци** и за Green Label производите.

Воведување на TEBS D REMAN е во склад со корпорацијската стратегија на WABCO:



Се проценува дека рециклажата генерира 80 % помалку CO₂ емисии него производството на нов производ.



TEBS D е модулаторска единка во електронскиот кочен систем за приколки. Оваа единка од висока технологија сега може да се рециклира, а има исти карактеристики како и новата единка.

01.08.2012

Нов процес за враќање на Reman деловите

1. Враќање на јадрото во еден пакет

Да се спречи оштетување во транспортот, дилерот мора до го врати користеното, механички неоштетено јадро (види слика доле десно) во WABCO оригинална кутија (382 x 240 x 150 mm; која се испорачува со оригиналната испорака). Во соработка со UPS е развиен посебен процес за враќање. Да би се правилно доделили вратените производи, потребно е да се пополнаат соодветни полиња на зелената лепенка на кутијата (види слика десно). Процесот за враќање на јадрите работи преку WABCO овластените добавувачи. Старото јадро треба да се врати во рок од една година (максимално) од купувањето на Reman единката.

2. Автоматска накнада за јадрото

WABCO на дистрибутерот му фактурира надокнада во износ од €100 (плус ДДВ) за секоја купена TEBS D REMAN единка. Вредноста на оваа накнада се исплаќа само по примитокот на старото јадро. Накнадата се одобрува само кога се старото јадро врати во оригинална кутија со зелена лепенка. На исправен начин пополнета лепенка е предуслов за лесно и брзо одвивање на процесот на накнада.

Детални информации за процесот на враќање на јадрите можаат да се најдат во соодветните сервисни информации кои ќе ги добиете кај овластениот ваш локален WABCOов контакт.


Преглед на TEBS D REMAN единки кои се на располагање

TEBS D REMAN (Зелена етикета) е замена за моменталниот стандард и Premium верзија. Кога е воведен TEBS D REMAN, соодветната единка со црвена етикета веќе не е достапна. На пример: 480 102 014 R е замена за 480 102 010 7 и 480 102 014 7.

Молам погледнете ја следната табела со повеќе детали:

Варијанта	Шифра на делот	Верзија	Етикета со типот	Коментар
Оригинален	480 102 010 0	Standard	црна	откажано – заменето е со 480 102 014 0
	480 102 014 0	Premium		се уште достапно
Заменска единка	480 102 010 7	Standard	црвена	откажано – заменето е со REMAN
	480 102 014 7	Premium		откажано – заменето е со REMAN
REMAN	480 102 014 R	Premium	зелена	може да де користи за 480 102 010 X i 480 102 014 X

Ве молиме да го контактирате вашиот WABCO партнер да добиете информации за нашиот сеообфатен портфел на производи. Повеќе информации ќе можете да најдете преку Интернет, по нашиот on-line каталог на производи [INFORM](http://inform.wabco-auto.com) (<http://inform.wabco-auto.com>).



Нема да ги примиме деловите кои се оштетени поради кривиот начин на употреба или во тек на демонтажањето (механичка оштетувања настаната на покривката, отворите или приклучоците